

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на закон за изменување на Законот за даноците на имот
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Сузана Стојмирска Раководител на Сектор за даночна и царинска политика
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	.05.2012
Поврзаност со ЕУ директиви	Не

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

A. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Пазарната вредност на недвижниот имот како основа за пресметување на даноците на имот се утврдува според Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот која на предлог на министерот за финансии ја пропишува Владата на Република Македонија, притоа за целите на утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот, советот на општината, советот на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје формираат комисија.

Со цел да се обезбеди поголема стручност, професионалност, непристрасност, одговорност, совесност и ефикасност во постапката за утврдувањето на пазарната вредност на недвижен имот, со Предлог-Законот за изменување на одредбите од Законот за даноците на имот се предлага проценката односно утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот за целите на даноците на имот, да ја вршат лица кои се вработени во единицата на локалната самоуправа кои имаат положен стручен испит за проценувач.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Со предложеното изменување на одредбите од Законот за даноците на имот ќе се овозможи проценката односно утврдувањето на пазарната вредност на недвижниот имот за целите на даноците на имот, да ја вршат лица кои се вработени во единицата на локалната самоуправа и имаат положен стручен испит за проценувач.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Измените на Законот за даноците на имот ќе бидат подготвени во соработка и консултација со Министерството за правда.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Не се потребни дополнителни информации.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Иницијална проценка на влијанието на регулативата.

4. Дали ќе се формира меѓуресурсна работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Не.

В. Временска рамка

1. Кога ќе почнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?
Активностите околу проценката на влијанието на регулативата ќе отпочнат во текот на месец 2012 година.

Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитичките студии, собирање информации итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање? Не.

2. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат донесени до Генералниот секретаријат?

Април 2012 година.

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

Проценката на влијанието на регулативата и финализирањето на Предлогот на законот ќе се изврши од страна на вработените во Министерството за финансии.